

ПОЛИТИКА ЗА ДЕЛОВНА ЕТИКА

Подрачје на примена

Оваа политика ги дефинира барањата за деловна етика кои важат за сите Вработени во Компанијата, вклучувајќи ги нејзините Подружници и Деловни Партнери.

Основни барања

- Секој Вработен треба да ги извршува своите обврски согласно највисоките етички и морални стандарди и во најдобар интерес на Компанијата;
- Секој Деловен Партнер (т.е. Добавувач, Изведувач, Консултант, Купувач и други органи) треба да постапува согласно највисоки етички и морални стандарди и согласно политиките, процедурите и правилата на Компанијата;
- Целосна усогласеност со националната законска легислатива;
- Во сите околности да се постапува професионално и искрено;
- Вработените да го стават интересот на Компанијата пред својот личен интерес, во случај на конфликт;
- Фер третман и постапување од страна на нашиот персонал кон нашите Деловни Партнери при донесување на деловни одлуки.

Усогласеност

- Усогласување со Политиката за Деловна етика обезбедуваме преку систем на процедури, кои ги опфаќаат формирањето на комисија за набавка, изјавите за подароци и забава, изјавите за интересот кон нашите Деловни Партнери, корпоративните записи, проверки и испитувања, користење на ресурсите во компанијата, дисциплинската процедура и пренесување на доверливи информации;
- Секој настанат, потенцијален или согледан конфликт на интереси, треба веднаш да биде пријавен на било кој член од раководството или одделот за безбедност;
- Деловните Партнери да добиваат информации од раководството на компанијата, доколку се сомневаат околу етичкото однесување, постапување и/или дејствување;
- Секое сомневање за постоење на некоја неетичка активност во Компанијата или активност, која е поврзана со интересите на Компанијата треба да биде пријавено, за што постојат повеќе можности опишани во Процедурата за Деловна етика. Компанијата ја гарантира анонимноста на поднесувачот на пријавата;
- Раководството да ја објави и достави Политиката за Деловна Етика и Процедурите до својот персонал.

Кавадарци, 21/02/2020